



Република Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање



Република Македонија  
Министерство за  
животна средина  
и просторно  
планирање

Бул. "Гоце Делчев" бр.18,  
1000 Скопје,  
Република Македонија  
Тел. (02) 3251 400  
Факс. (02) 3220 165  
Е-пошта:  
[infoeko@moepp.gov.mk](mailto:infoeko@moepp.gov.mk)  
Сајт: [www.moepp.gov.mk](http://www.moepp.gov.mk)

Архивски број: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

**ДО:** Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –  
извоз Пелагонија АД Гостивар.  
Бул. Јордан Мијалков бр.30/3/8  
1000 Скопје  
Република Македонија

**ПРЕДМЕТ:** Објава на барањето за добивање на А – интегрирана  
еколошка дозвола за Пелагонија АД Гостивар

Почитувани,

Согласно член 99 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05 и 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), доставениот текст треба да се објави во најмалку еден дневен весник кој ја покрива целата територија на Република Македонија. Земајќи предвид дека тоа се прави на трошок на барателот, Ви ја доставуваме содржината на објавата со цел истата да ја објавите согласно законот, најкасно 3 дена по приемот на овој допис.

Министерството за животна средина и просторно планирање

**ОБЈАВУВА**

**Барање за добивање на А – интегрирана еколошка дозвола за  
Пелагонија АД Гостивар  
Локација Краста на магистралниот пат  
Гостивар - Кичево**

Согласно член 95 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), до Министерството за животна средина и просторно планирање



Република Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање



Република Македонија  
Министерство за  
животна средина  
и просторно  
планирање

Бул. "Гоце Делчев" бр.18,  
1000 Скопје,  
Република Македонија  
Тел. (02) 3251 400  
Факс. (02) 3220 165  
Е-пошта:  
[infoeko@moepp.gov.mk](mailto:infoeko@moepp.gov.mk)  
Сајт: [www.moepp.gov.mk](http://www.moepp.gov.mk)

доставено е Барање за добивање на А – интегрирана еколошка дозвола бр. УП1-11/3 292/2016 од 27.07. 2016 год.

Подносител на барањето:

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –извоз  
Пелагонија АД Гостивар.

Бул. Јордан Мијалков бр.30/3/8  
1000 Скопје

Република Македонија

Координати на локацијата според националниот координатен систем:

( 4.622.085 ; 7.486.683 );  
( 4.622.292 ; 7.486.793 );  
( 4.622.270 ; 7.487.165 );  
( 4.622.038 ; 7.486.901);  
( 4.621.540 ; 7.487.280).

Контакт лице:

Благоја Велинов, Проект менаџер  
Email: [contact@pelagonijagv.com.mk](mailto:contact@pelagonijagv.com.mk)

Категорија на инсталацијата:

Прилог 1

Точка 3. Индустрија на минерали

3.5 Стационарни асфалтни бази

Вид на активност:

Површинска експлоатација на минерални суровини

Производство на асфалт со придружни постројки

Барањето во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по излегувањето на оваа објава во дневниот печат, во просториите на:

Канцеларијата за комуникации со јавност при Министерството за животна средина и просторно планирање:

Кеј Димитар Влахов бр.4, 1кат (стар објект на Комерцијална банка)

1000 Скопје,

Секој работен ден од 10 – 16,00 часот.



Република Македонија  
Министерство за животна средина  
и просторно планирање



Република Македонија  
Министерство за  
животна средина  
и просторно  
планирање

Бул. "Гоце Делчев" бр.18,  
1000 Скопје,  
Република Македонија  
Тел. (02) 3251 400  
Факс. (02) 3220 165  
Е-пошта:  
[infoeko@moepp.gov.mk](mailto:infoeko@moepp.gov.mk)  
Сајт: [www.moepp.gov.mk](http://www.moepp.gov.mk)

Во просториите на:  
Општина Гостивар  
Бул. Браќа Ѓиновски бр.61  
1230 Гостивар  
Контакт телефон: 042 213 511

Воедно, барањето ќе биде достапно и во електронска форма, на официјалната web страница на Министерството за животна средина и просторно планирање [www.moepp.gov.mk](http://www.moepp.gov.mk)  
Информации во врска со барањето, заинтересирана јавност може да добие во Министерството за животна средина и просторно планирање на тел. 070243398 (e-mail: [s.gligorova@moepp.gov.mk](mailto:s.gligorova@moepp.gov.mk))  
Засегнатата јавност, во рок од **30 дена** од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислења и коментари во писмена форма до Министерството за животна средина и просторно планирање булевар „Гоце Делчев“ бр.18 зграда на МРТ (10 спрат), 1000 Скопје.

.....

